

Народна банка на Република Македонија



АНКЕТА ЗА КРЕДИТНАТА АКТИВНОСТ

ноември, 2011 година

АНКЕТА ЗА КРЕДИТНАТА АКТИВНОСТ

ноември, 2011 година

Од третото тримесечје на 2009 година, НБРМ ги прикажува резултатите од Анкетата за кредитната активност и според групи банки. Банките коишто учествуваат во Анкетата се поделени на три групи: големи (четири банки), средни (седум банки) и мали (четири банки). Имено, за аналитички цели, Народната банка врши групирање на банките во три групи, според големината на нивната актива. Границите меѓу одделните групи банки се коригираат за просечната годишна стапка на раст на вкупната актива на банкарскиот систем за претходните четири квартали.¹ Коригирањето на границите се врши еднаш годишно (на крајот на годината).²

Резултати од Анкетата за кредитната активност на средните банки за третото тримесечје на 2011 година³

Резултатите од спроведената Анкета за кредитната активност во третото тримесечје на 2011 година укажуваат на генерално непроменети услови за одобрување *корпоративни кредити* од страна на средните банки, што е идентично со одговорите на банките дадени во претходната анкета. Сепак, околу 24% од одговорите на банките укажаа на значително олеснување на кредитните услови кај краткорочните корпоративни кредити. Од аспект на кредитната побарувачка, во однос на претходната анкета е забележано зголемување на процентот на одговори од банките коишто се определиле за делумно намалена побарувачка на сите видови корпоративни кредити (од 26,7% во претходната анкета, на 44,4%). За сметка на тоа, помал е процентот на одговори на банките коишто укажале на зголемување и непроменетост на побарувачката (околу 38% и 18%, соодветно, наспроти 46% и 27%, соодветно, во претходната анкета). Во однос на очекувањата за кредитните услови во четвртото тримесечје, поголем дел од одговорите на банките се во насока на олеснување на условите за одобрување краткорочни кредити и кредити на малите и средни претпријатија, додека кај долготочните и кредитите на големите претпријатија поголем дел од одговорите укажуваат на очекувања за непроменетост. Исто така, околу 11% од одговорите на банките укажуваат дека се очекува делумно заострување на условите за одобрување на сите видови корпоративните кредити, со исклучок на кредитите на големите претпријатија. Кај кредитната побарувачка, во четвртото тримесечје, одговорите од банките се распределени помеѓу очекувања за непроменетост (околу 51% од одговорите) и зголемување на побарувачката.

¹ Коригирањето на границите се врши доколку просечниот раст на активата надминува 5%.

² Прегледот на банки по групи е расположлив на интернет-страницата на НБРМ во рамки на делот Податоци и показатели за банкарскиот систем на Република Македонија на следната врска: <http://nbrm.mk/?ItemID=B72D99AC6F95284EB030D0E10BD53369>

³ Одговорите се пондериирани во согласност со учеството на банките на одделните пазарни сегменти во определен квартал (кредитирање на претпријатијата и кредитирање на населението), согласно со расположливите податоци во текот на обработката на одговорите.

Кај населението, сите банки укажаа на непроменети кредитни услови кај сите видови кредити на овој пазарен сегмент, за разлика од претходниот квартал кога дел од банките укажаа и на олеснети кредитни услови. Од аспект на кредитната побарувачка е забележано зголемување на бројот на одговори на банките во однос на претходната анкета коишто укажале на непроменета побарувачка за сите видови кредити на населението (околу 71%), за сметка на помалиот процент на одговори на банките кои укажале на зголемување (околу 29%). Од аспект на согледувањата на банките за четвртото тримесечје, ниту една банка не очекува поголеми промени кај условите за одобрување станбени и потрошувачки кредити, при очекувања за генерално непроменета кредитна побарувачка (на што укажуваат околу 71% од одговорите на банките).

Резултати од индивидуалните прашања од Анкетата за кредитната активност на банките за третото тримесечје на 2011 година **за групата средни банки**

I. Кредити на претпријатијата

1. Во која насока се променети условите за кредитирање на Вашата банка, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата во изминатите три месеци?

	Вкупно		Кредити на малите и средните претпријатија		Кредити на големите претпријатија		Краткорочни кредити		Долгорочни кредити	
	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3
Значително се заострени										
Делумно се заострени										
Во основа останаа непроменети	77.5	100	77.5	100	77.5	75.6	77.5	75.6	77.5	100
Делумно се олеснети	22.4		22.4		22.4		22.4		22.4	
Значително се олеснети								24.4		
Непримениливо						24.4				
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	-22.4	0.0	-22.4	0.0	-22.4	0.0	-22.4	-24.4	-22.4	0.0
Број на банки коишто одговориле	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Нето-процентот преставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително се заострени“ и „делумно се заострени“, и збирот на процентите „делумно се олеснети“ и „значително се олеснети“.

2. Како влијаеја долунаведените фактори врз условите за кредитирање на Вашата банка, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата во изминатите три месеци (се однесува на одговорот на прашањето 1 во колоната „вкупно“)? Ве молиме оценете го придонесот за заострувањето или олеснувањето на кредитните стандарди користејќи ја следнава скала:

-- = значително придонесуваат за заострени услови за кредитирање

- = делумно придонесуваат за заострени услови за кредитирање

0 = придонесуваат за непроменетост на условите за кредитирање

+ = делумно придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање

++ = значително придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање

НП = непримениливо

							Нето-процент	
	--	-	0	+	++	НП	Кв.2	Кв.3
A) Трошоци на финансиските средства и ограничувања на билансот на состојба								
-Трошоци поврзани со капиталната позиција на Вашата банка			75.6			24.4	11.1	0.0
-Пристап на банката до пазарно финансирање (на пример, на пазарот на пари)			62.5	13.1		24.4	-12.2	-13.1
-Ликвидносната позиција на Вашата банка			75.6			24.4	-10.2	0.0
Б) Притисок од конкуренција								
-Конкуренција од другите банки			51.1	48.9			-22.4	-48.9
-Конкуренција од небанкарски сектор			76			24.4	0.0	0.0
-Конкуренција од пазарното финансирање			76			24.4	0.0	0.0
В) Согледување за ризикот								
-Очекувања за вкупната економска активност	12.0	52.2	11.4	24.4			34.6	-23.8
- Очекувања за перспективата на гранката на која припаѓа претпријатието и на перспективата на поединечните фирмии	12.0	50.5	13.1	24.4			26.6	-25.5
-Ризик од неизвршување на обезбедувањето	13.1	23.4	39.1			24.4	73.2	36.5
Г) Останати фактори, Ве молиме наведете ги								

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително придонесуваат за заострени услови за кредитирање) и „-“ (делумно придонесуваат за заострени услови за кредитирање) и збирот на „+“ (делумно придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање) и „++“ (значително придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање).

3. Ве молиме оценете ја важноста на одделните фактори при процената на кредитната способност на претпријатијата.

-- = потполно неважни

- = делумно важни

0 = важни

+ = многу важни


++ = исклучително важни

НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.2	Кв.3
Познавање на клиентот преку деловен однос		24.4	29.5	46.1			83.7	21.7
Проценет бонитет на клиентот			24.4	29.5	46.1		100	76
Лојалност кон банката		24.4	17.5	58.1			50.0	33.7
Капиталната мок на клиентот			11.4	36.4	52.2		89.7	88.6
Приходите на клиентот				18.1	81.9		100	100
Квалитетот на инвестицискиот проект				29.5	70.5		100	100
Квалитетот на управувањето во претпријатието				55.6	44.4		89.7	100.0
Вредноста на хипотеката			53.9	13.1	33.0		50.0	46.1
Приходната/капиталната мок на гарантите			36.4	6.1	57.5		55.1	63.6
Висината на учеството во финансирањето		24.4	11.4	31.2	33.0		89.7	39.8
Останати фактори, Ве молиме наведете ги								

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „++"(исклучително важни) и „+"(многу важни) и збирот на „-" (делумно важни) и „--"(потполно неважни).

Графикон 1
Важноста на одделните фактори при процената на кредитната способност на претпријатијата
(нето-процент)



4. Во која насока се променети условите на Вашата банка, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата во изминатите три месеци? Ве молиме оценете го секој фактор користејќи ја скалата:


- = значително се позаострени
- = делумно се позаострени
- 0 = во основа останаа непроменети
- + = делумно се олеснети
- ++ = значително се олеснети
- НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.2	Кв.3
A) Каматна стапка на кредитите			56.4	43.6			-39.5	-43.6
Б) Останати услови и рокови								
-Некаматни приходи			100				10.2	0.0
-Големина на заемот или на кредитната линија			100.0				-12.2	0.0
-Барања за обезбедување	33.0	42.6	24.4				26.7	8.6
-Достасување на заемите			100				0.0	0.0
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги								

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително се заострени) и „-“ (делумно се заострени) и збирот на „+“ (делумно се олеснети) и „++“ (значително се олеснети).

Графикон 2

Промена на условите за кредитирање на банките, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата
(нето-процент)




5. Какво влијание имаа промените во монетарната политика врз Вашата каматна политика (камати на новоодобрени кредити на претпријатијата) во последните три месеци?

	Вкупно		Кредити на малите и средните претпријатија		Кредити на големите претпријатија		Краткорочни кредити		Долгорочни кредити	
	Kв.2	Kв.3	Kв.2	Kв.3	Kв.2	Kв.3	Kв.2	Kв.3	Kв.2	Kв.3
Значително влијаја										
Делумно влијаја	21.3	13.1	21.3	24.4	21.3	13.1	21.3	24.4	21.3	13.1
Незначително влијаја	78.6	62.5	78.6	75.6	78.6	62.5	78.6	75.6	78.6	86.9
Не влијаја										
Непримениливо		24.4				24.4				
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Број на банки коишто одговориле	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Нето-процентот претставува разлика помеѓу процентите „значително влијаја“ и „не влијаја“.

Графикон 3
Влијание на промените во монетарната политика врз каматната политика (камати на новоодобрени кредити на претпријатијата) на банките (нето-процент)



6. Како се промени побарувачката на кредити од страна на претпријатијата во последните три месеци, исклучувајќи ги вообичаените сезонски промени?

	Вкупно		Кредити на малите и средните претпријатија		Кредити на големите претпријатија		Краткорочни кредити		Долгорочни кредити	
	Kв.2	Kв.3	Kв.2	Kв.3	Kв.2	Kв.3	Kв.2	Kв.3	Kв.2	Kв.3
Значително е намалена										
Делумно е намалена	26.7	44.4	26.7	44.4	26.7	44.4	26.7	44.4	26.7	44.4
Во основа остана непроменета	27.3	18.1	27.3	18.1	39.5	18.1	27.3	18.1	27.3	18.1
Делумно е зголемена	45.9	37.5	45.9	37.5	33.7	13.1	45.9		45.9	37.5
Значително е зголемена								37.5		
Непримениливо										
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	19.2	-6.9	19.2	-6.9	7.0	-31.3	19.2	-6.9	19.2	-6.9
Број на банки коништо одговори	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително е зголемена“ и „делумно е зголемена“ и збирот на процентите „делумно е намалена“ и „значително е намалена“.

7. Како влијаеја наведените фактори врз побарувачката на кредити од страна на претпријатијата (се однесува на одговорот на прашањето б во колоната „вкупно“)?
Ве молиме оценете го секој фактор употребувајќи ја скалата:

-- = значително придонесува за намалување на побарувачката

- = делумно придонесува за намалување на побарувачка

0 = придонесува за непроменетост на побарувачката

+ = делумно придонесува за зголемување на побарувачката

++ = значително придонесува за повисока побарувачка

НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.2	Кв.3
А) Потреби од финансирање								
- Извештаи во основни средства		23.4	52.2	24.4			16.6	1.0
-Инвестиции во залихи и обртен капитал		11.4	51.1	13.1	24.4		56.1	26.1
-Преструктуирање на долгот			44.4	31.2		24.4	73.2	31.2
Б) Употреба на алтернативно финансирање								
-Интерно финансирање		6.1	69.5		24.4		-6.0	18.3
-Заеми од останати банки		12.0	44.4	19.2		24.4	22.6	7.2
-Издавање сопствени хартии од вредност			69.5			30.5	0.0	0.0
Ве молиме наведете ги В) Останати фактори,								

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „++“ (значително придонесува за повисока побарувачка) и „+“ (делумно придонесува за повисока побарувачка) и збирот на „-“ (делумно придонесува за намалување на побарувачка) и „--“ (значително придонесува за намалување на побарувачката).

8. Ве молиме наведете ги Вашите очекувања за насоката на промена на условите за кредитирање на Вашата банка во следните три месеци, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата.

	Вкупно		Кредити на малите и средните претпријатија		Кредити на големите претпријатија		Краткорочни кредити		Долгорочни кредити	
	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3
Значително ќе се заострат										
Делумно ќе се заострат	33.7	11.4	33.7	11.4	33.7		33.7	11.4	33.7	11.4
Во основа ќе останат непроменети	27.3	31.2	17.1	31.2	66.2	75.6	17.1	31.2	54.0	64.2
Делумно ќе се олеснат	12.2	24.4	49.1	57.4			49.1	33.0	12.2	24.4
Значително ќе се олеснат								24.4		
Непримениливо	26.7	33.0				24				
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	21.5	-13.0	-15.4	-46.0	33.7	0.0	-15.4	-46.0	21.5	-13.0
Број на банки коишто одговориле	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително ќе се заострат“ и „делумно ќе се заострат“, и збирот на процентите „делумно ќе се олеснат“ и „значително ќе се олеснат“.

9. Ве молиме наведете ги Вашите очекувања за насоката на промена на побарувачката на кредити од страна на претпријатијата во следните три месеци (исклучувајќи ги вообичаените сезонски промени).

	Вкупно		Кредити на малите и средните претпријатија		Кредити на големите претпријатија		Краткорочни кредити		Долгорочни кредити	
	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3
Значително ќе се намали										
Делумно ќе се намали										
Во основа ќе остане непроменета	87.7	51.1	77.5	51.1	100	51	77.5	51.1	100	51
Делумно ќе се зголеми	12.2	24.5	22.4	11.4		24.5	22.4	11.4		24.5
Значително ќе се зголеми		24.4		37.5				37.5		24.4
Непримениливо						24				
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	12.2	48.9	22.4	48.9	0.0	24.5	22.4	48.9	0.0	48.9
Број на банки коишто одговориле	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително ќе се зголеми“ и „делумно ќе се зголеми“ и збирот на процентите „делумно ќе се намали“ и „значително ќе се намали“.

II. Кредити на населението

10. Во која насока се променети условите за кредитирање на Вашата банка од аспект на одобрувањето кредити на населението во изминатите три месеци?

	Вкупно		Станбени кредити		Потрошувачки кредити		Останати кредити	
	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3
Значително се заострени								
Делумно се заострени								
Во основа останаа непроменети	67.0	100	81.5	100	49.2	100	73.9	100
Делумно се олеснети	33.0		18.5		50.8		26.1	
Значително се олеснети								
Непримениливо								
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	-33.0	0.0	-18.5	0.0	-50.8	0.0	-26.1	0.0
Број на банки коишто одговориле	6	6	6	6	6	6	6	6

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително се заострени“ и „делумно се заострени“, и збирот на процентите „делумно се олеснети“ и „значително се олеснети“.

11. Во која насока влијаеаја долунаведените фактори врз условите за кредитирање на Вашата банка во поглед на одобрувањето станбени кредити на населението во изминатите три месеци (се однесува на одговорот на прашањето 10)? Ве молиме оценете го придонесот на наведените фактори за заострувањето или олеснувањето на условите за кредитирање користејќи ја следнава скала:

- = значително придонесуваат за заострени услови за кредитирање
- = делумно придонесуваат за заострени услови за кредитирање
- 0 = придонесуваат за непроменетост на условите за кредитирање
- + = делумно придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање
- ++ = значително придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање
- НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.2	Кв.3
A) Трошоци на финансиските средства и ограничувања на билансот на состојба			78.6			21.3	7.6	0.0
Б) Притисок од конкуренција								
-Конкуренција од други банки			100				-43.3	0.0
В) Согледувања за ризикот								
-Очекувања за вкупната економска активност			92.1	7.8			-26.1	-7.8
-Ризик од неизвршување на обезбедувањето			79			21.3	0.0	0.0
-Кредитна способност на потрошувачите		7.8	92.1				7.6	7.8
Г) Останати фактори, Ве молиме наведете ги								

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително придонесуваат за заострени услови за кредитирање) и „-“(делумно придонесуваат за заострени услови за кредитирање) и збирот на „+“ (делумно придонесуваат за олеснување на условите) и „++“ (значително придонесуваат за олеснување на условите).

12. Ве молиме оценете ја важноста на одделните фактори, при процена на кредитната способност на населението.

-- = ПОТПОЛНО НЕВАЖНИ

- = ДЕЛУМНО ВАЖНИ

0 = ВАЖНИ

+ = МНОГУ ВАЖНИ

++ = ИСКЛУЧИТЕЛНО ВАЖНИ


НП = НЕПРИМЕНЛИВО

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.2	Кв.3
Познавање на клиентот преку деловен однос		21.3	24.5	35.0	19.1		75.2	32.8
Проценет бонитет на клиентот		21.3		16.5	62.1		100	57
Лојалност кон банката	38.0	7.8	35.0	19.1			75.2	16.1
Капиталната моќ на клиентот				99.9			75.3	99.9
Приходите на клиентот					99.9		100	100
Квалитет на управувањето во претпријатието во кое е вработен клиентот			21.3	79			100.0	79
Вредност на хипотеката			38.0	26.3	35.6		50.5	61.9
Приходна/капитална моќ на гарантите			21.3	78.6			75.3	78.6
Висина на учеството во финансирањето	21.3	7.8	70.8				43.0	49.5
Останати фактори, Ве молиме наведете ги								

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „++“ (исклучително важни) и „+“ (многу важни) и збирот на „-“ (делумно важни) и „--“ (потполно неважни).

Графикон 4

Важноста на одделните фактори при процена на кредитната способност на населението
(нето-процент)




13. Какво влијание имаа промените во монетарната политика врз Вашата каматна политика (камати на новоодобрени кредити на населението) во последните три месеци?

	Вкупно		Станбени кредити		Потрошувачки кредити		Краткорочни кредити		Долгорочни кредити	
	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3
Значително влијаеја										
Делумно влијаеја	18.5		18.5		18.5		18.5		18.5	
Незначително влијаеја	81.5	92.1	81.5	92.1	81.5	92.1	81.5	92.1	81.5	92.1
Не влијаеја		7.8		7.8		7.8		7.8		7.8
Непримениливо										
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	0.0	-7.8	0.0	-7.8	0.0	-7.8	0.0	-7.8	0.0	-7.8
Број на банки коништо одговориле	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Нето-процентот претставува разлика помеѓу процентите „значително влијаеја“ и „не влијаеја“.

Графикон 5

Влијание на промените во монетарната политика врз каматната политика (камати на новоодобрени кредити на население) на банките (нето-процент)



14. Во која насока се променети условите на Вашата банка, од аспект на одобрувањето станбени кредити на населението, во изминатите три месеци? Ве молиме оценете го секој фактор користејќи ја скалата:


- = значително се заострени
- = делумно се заострени
- 0 = во основа останаа непроменети
- + = делумно се олеснети
- ++ = значително се олеснети
- НП = непримениливо

	--	-	o	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.2	Кв.3
А) Цена			100				-35.7	0.0
Б) Останати услови								
-Обврски за обезбедување			100				0.0	0.0
-Покриеност на кредитот со обезбедување ("loan to value ratio")			100				0.0	0.0
-Достасување на заемите			100				0.0	0.0
-Провизии			100				18.5	0.0
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги								

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на "--" (значително се заострени) и "--" (делумно се заострени) и збирот на "+"(делумно се олеснети) и "++" (значително се олеснети).

Графикон 6

Насока на промената на условите на банките, од аспект на одобрувањето станбени кредити на населението
(нето-процент)



15. Како влијаја долунаведените фактори врз условите за кредитирање на Вашата банка во изминатите три месеци од аспект на одобрувањето потрошувачки кредити и останати кредити на населението (се однесува на одговорот на прашањето 10)? Ве молиме оценете го придонесот на наведените фактори за заострувањето или олеснувањето на условите за кредитирање користејќи ја следнава скала:

- = значително придонесуваат за заострени услови за кредитирање
- = делумно придонесуваат за заострени услови за кредитирање
- 0 = во основа придонесуваат за непроменетост на условите за кредитирање
- + = делумно придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање
- ++ = значително придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање
- НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.2	Кв.3
A) Трошоци на финансиските средства и ограничувања на билансот на состојба			79			21.3	0.0	0.0
Б) Притисок од конкуренција								
- Конкуренција од другите банки			92.1	7.8			-58.1	-7.8
В) Согледувања за ризикот								
- Очекувања за вкупната економска активност			100				17.2	0.0
- Ризик од неизвршување на обезбедувањето			78.6			21.3	17.2	0.0
- Кредитна способност на потрошувачите		7.8	92.1				17.2	7.8
Г) Останати фактори, Ве молиме наведете ги								

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително придонесуваат за заострени услови за кредитирање) и „-“ (делумно придонесуваат за заострени услови за кредитирање) и збирот на „+“ (делумно придонесуваат за олеснување на условите) и „++“ (значително придонесуваат за олеснување на условите).

16. Во која насока се променети условите на Вашата банка за одобрување потрошувачки кредити и останати кредити на населението во изминатите три месеци? Ве молиме оценете го секој фактор користејќи ја скалата:

-- = значително се заострени

- = делумно се заострени

0 = во основа останаа непроменети

+ = делумно се олеснети

++ = значително се олеснети


НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.2	Кв.3
А) Каматна стапка на кредитите			100				-58.1	0.0
Б) Останати услови								
-Обврски за обезбедување			100				-32.3	0.0
-Достасување на заемите			100				-7.6	0.0
-Некаматни приходи			100				-7.6	0.0
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги								

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително се заострени) и „-“ (делумно се заострени) и збирот на „+“ (делумно се олеснети) и „++“ (значително се олеснети).

Графикон 7

Насока на промената на условите на банките, од аспект на одобрувањето потрошувачки кредити и останати кредити на населението (нето-процент)



17. Како се промени побарувачката на кредити од страна на населението во последните три месеци, исклучувајќи ги вообичаените сезонски промени?

	Вкупно		Станбени кредити		Потрошувачки кредити		Останати кредити	
	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3
Значително е намалена								
Делумно е намалена								
Во основа остана непроменета	61.8	70.8	56.8	70.8	49.2	70.8	73.9	70.8
Делумно е зголемена	38.2	29.1	43.2	29.1	50.8	29.1	26.1	29.1
Значително е зголемена								
Непримениливо								
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	38.2	29.1	43.2	29.1	50.8	29.1	26.1	29.1
Број на банки коишто одговориле	6	6	6	6	6	6	6	6

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително е зголемена“ и „делумно е зголемена“ и збирот на процентите „делумно е намалена“ и „значително е намалена“.

18. Како влијаја долунаведените фактори на побарувачката на станбени кредити од страна на населението во изминатите три месеци (се однесува на прашањето 17)? Ве молиме оценете го секој фактор посебно употребувајќи ја скалата:

-- = значително придонесува за намалување на побарувачката

- = делумно придонесува за намалување на побарувачката

0 = придонесува за непроменетост на побарувачката

+ = делумно придонесува за зголемување на побарувачката

++ = значително придонесува за зголемување на побарувачката

НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.2	Кв.3
А) Потреби за финансирање								
- Перспективи на пазарот за станбена изградба	16.7		54.1	29.1			8.9	12.4
- Доверба на потрошувачите			78.6			21.3	18.5	0.0
- Трошоци на потрошувачите коишто не се поврзани за домувањето		16.7	61.9			21.3	-17.2	-16.7
Б) Употреба на алтернативно финансирање								
- Заштеди на населението			71	29.1			0.0	29.1
- Кредити од останатите банки		16.7	61.9			21.3	0.0	-16.7
- Останати извори на финансирање			79			21.3	0.0	0.0
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги								

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „++“ (значително придонесува за повисока побарувачка) и „+“ (делумно придонесува за повисока побарувачка) и збирот на „-“ (делумно придонесува за намалување на побарувачката) и „--“ (значително придонесува за намалување на побарувачката).

19. Како влијаја наведените фактори на побарувачката на потрошувачки и останати кредити од страна на населението во изминатите три месеци (се однесува на одговорот на прашањето 17)? Ве молиме оценете го секој фактор посебно употребувајќи ја скалата:

-- = значително придонесува за намалување на побарувачката

- = делумно придонесува за намалување на побарувачката

0= придонесува за непроменетост на побарувачката

+ = делумно придонесува за зголемување на побарувачката

++ = значително придонесува за зголемување на побарувачката

НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.2	Кв.3
A) Потреби за финансирање								
- Трошење за трајни добра како што се: автомобили, мебел и сл.		16.7	54.1	29.1			32.3	12.4
-Доверба на потрошувачите			59.5	19.1		21.3	43.2	19.1
Б) Употреба на алтернативи за финансирање								
-Заштеди на населението			71	29.1			0.0	29.1
-Кредити од останати банки		16.7	42.8	19.1		21.3	1.3	2.4
-Останати извори на финансирање			79			21.3	0.0	0.0
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги								

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „++“ (значително придонесува за повисока побарувачка) и „+“ (делумно придонесува за повисока побарувачка) и збирот на „-“ (делумно придонесува за намалување на побарувачката) и „--“ (значително придонесува за намалување на побарувачката).

20. Ве молиме наведете ги Вашите очекувања за насоката на промена на условите за кредитирање на Вашата банка, од аспект на одобрувањето кредити на населението во следните три месеци.

	Вкупно		Станбени кредити		Потрошувачки кредити		Останати кредити	
	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3
Значително ќе се заострат								
Делумно ќе се заострат		8.0						18.5
Во основа ќе останат непроменети	96.9	82.7	85.2	100	100	100	100	60.1
Делумно ќе се олеснат	3.1	9.2	14.8					21.3
Значително ќе се олеснат								
Непримениливо								
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	-3.1	-1.2	-14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8
Број на банки коишто одговориле	6	6	6	6	6	6	6	6

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „зачително ќе се заострат“ и „делумно ќе се заострат“, и збирот на процентите „делумно ќе се олеснат“ и „зачително ќе се олеснат“.

21. Ве молиме назначете каква промена очекувате кај побарувачката на кредити од страна на населението во следните три месеци (исклучувајќи ги вообичаените сезонски промени).

	Вкупно		Станбени кредити		Потрошувачки кредити		Останати кредити	
	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3	Кв.2	Кв.3
Значително ќе се намали								
Делумно ќе се намали								
Во основа ќе остане непроменета	89.3	70.8	77.6	70.8	92.4	70.8	92.4	70.8
Делумно ќе се зголеми	10.7	29.1	22.4	29.1	7.6	29.1	7.6	29.1
Значително ќе се зголеми								
Непримениливо								
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	10.7	29.1	22.4	29.1	7.6	29.1	7.6	29.1
Број на банки коишто одговориле	6	6	6	6	6	6	6	6

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително ќе се зголеми“ и „делумно ќе се зголеми“ и збирот на процентите „делумно ќе се намали“ и „значително ќе се намали“.

Карактеристики на процесот на кредитирање во Вашата банка

Во следниве две табели се прикажани одговорите на банките* на одделни конкретни прашања поврзани со процесот на одобрување кредити.

Кредитирање на претпријатијата

Фактор/услов	1	2	3	4	5	0	
Број на години за кои се бараат финансиски извештаи	24.4	42.6	33.0				1) помалку од две; 2) две; 3) повеќе од две; 4) останато.
Фреквентност на посети на клиентите и на потенцијалните клиенти		6.1	93.9				1) никогаш; 2) понекогаш; 3) редовно; 4) останато.
Најчеста намена на одобрениите кредити	39.1	76	24.4				1) основни средства; 2) обрти средства; 3) ликвидност; 4) останато.
Најчест сооднос на хипотеката и износот на кредитот	86.9	52.2					1) помалку од два; 2) два; 3) повеќе од два; 4) останато.
Достапност на кредитите без залог	82.5	17.5					1) да; 2) не; 3) само рамковите; 4) останато.
Минимален број на гаранти	57.5				42.5		
Сооднос на приходите на гарантот и месечната отплата	33.0	24.5		42.5			1) помалку од една третина; 2) една третина; 3) повеќе од една третина; 4) останато.
Задолжителен ексклузивен однос со банката при долготочно кредитирање	33.0	50.5	82.5				1) да; 2) не; 3) за некои намени; 4) останато.
Кој ги одобрува кредитите до 100.000 евра?		100.0		33.0			1) Управниот одбор; 2) Кредитниот одбор; 3) Управниот и Кредитниот одбор; 4) останато
Кој ги одобрува кредитите од 100.000 евра до 500.000 евра?		62.5	37.5	46.1			1) Управниот одбор; 2) Кредитниот одбор; 3) Управниот и Кредитниот одбор; 4) останато
Кој ги одобрува кредитите над 500.000 евра?		39.1	47.8	46.1			1) Управниот одбор; 2) Кредитниот одбор; 3) Управниот и Кредитниот одбор; 4) останато
Вообичаено времетраење на постапката на одобрување кредит	37.5	62.5					1) помалку од една седмица; 2) од една до две седмици; 3) повеќе од две седмици; 4) останато.
Колкав е просечниот период за реализација на хипотеките?		88.0	12.0				1) помалку од шест месеци; 2) од шест до дванаесет месеци; 3) од една до две години; 4) повеќе од две години; 5) останато.

Кредитирање на населението

Фактор/услов	1	2	3	4	5	0	
Дали бројот на месеци на постојано вработување на барателот на кредит е релевантен при одобрувањето на кредит?			100				1-не, 2-да,
Колку месеци вообичаено треба да биде вработен барателот на кредит во постојан работен однос?	37.8	62.1					1-до шест месеци, 2-од шест до дванаесет месеци, 3-од 1 година до две години, 4-над две години
Најчест сооднос на хипотеката и износот на кредитот	56.3	62.1					1- помалку од два, 2-два, 3-повеќе од два, 4- останато
Достапност на кредитите без залог	56.3	43.6					1-да, 2-не, 3-само рамковите кредити, 4- останато
Минимален број на жиранти	18.5				100		
Сооднос на приходите на жирантот и месечната отплата	35.0	64.3		19.1			1-помалку од една третина, 2-една третина, 3- повеќе од една третина, 4-останато
Автоматизирано одобрување кредити на населението		100					1-да, 2-не, 3-останато
Задолжителен ексклузивен однос со банката при долготочно кредитирање		60.1	39.8				1-да, 2-не, 3-за некои намени, 4-останато
Кој ги одобрува кредитите во вредност поголема од 20.000 евра?		80.8		37.6			1-управниот одбор, 2-кредитниот одбор, 3- управниот и кредитниот одбор, 4-останато
Вообичаено времетраење на постапката на одобрување кредит	83.2		16.7				1-помалку од една седмица, 2-една до две седмици, 3-повеќе од две седмици, 4-останато
Колку јувнесува просечното времетраење на реализација на хипотеките?	19.1	80.8					1-помалку од шест месеци, 2-од шест до дванаесет месеци, 3-една до две години, 4- повеќе од две години, 5-останато

* Одделни банки одговориле со повеќе од еден одговор, а некои банки не одговориле на прашањето.